



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 7 октомври 1999
Скопје

Број 65

Год. LV

Претплатата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1637.

Врз основа на член 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99 и 59/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ-ОДЛУКА)

Член 1

Со оваа одлука поблиску се утврдува примената на повластената даночна стапка според член 30 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).

Промет и увоз на добра по повластена даночна стапка

Член 2

Повластената даночна стапка во смисла на член 30 став 1 од Законот се применува врз прометот и увозот на следните добра наведени во Царинската тарифа:

Бр.	Понм	Царинска тарифа (Глава, Тарифен број, Тарифна ознака)
1.	Живи животни, освен диви животни и тоа:	
	а) коњи, магариња, маски и мулиња,	од тарифен број 0101
	б) говеда, свињи, овци и кози	од тарифен број 0102 до 0104
	в) домашна живина,	тарифен број 0105
	г) домашни зајаци, пчели	од тарифен број 0106
2.	Месо и други кланични производи за јадење	глава 2
3.	Риби, черупкари, мекотелци и други водни безрбетници, освен украсни риби	од глава 3
4.	Млеко и производи од млеко; живински птичји јајца; природен мед; прехранбени производи од животинско потекло, неспомнати ниту опфатени на друго место	глава 4
5.	Други производи од животинско потекло и тоа:	
	а) црева, бабулиња и желудници од животни, освен риби	тарифен број 0504
	б) сурови коски.	од тарифен број 0506

- | | |
|--|--|
| 6. Живи дрвја и други растенија | тарифен број 0601 и 0602 |
| 7. Зеленчук, корења и грutki за јадење | глава 7 |
| 8. Овошје за јадење; кори од агруми, дињи или лубеници | глава 8 |
| 9. Кафе, чај, мате-чај и мирудии | глава 9 |
| 10. Жита | глава 10 |
| 11. Производи на мелничката индустрија и скроб | тарифен број 1101 до 1106 и од тарифен број 1108 |
| 12. Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски и медицински растенија; слама и добиточна храна | глава 12 |
| 13. Пектински материи, пектинати и пектати | тарифна ознака 1302 20 |
| 14. Растителни материјали кои првенствено се употребуваат за плетарство, необработени | од тарифен број 14 01 |
| 15. Јастиви маснотии и масла од животинско и растително потекло, како и производи од нивно разлагање; преработени маснотии за јадење; суров восок од пчели | од глава 15 |
| 16. Преработки од месо, риби, черупкари, мекотелци или од други водни безрбетници | глава 16 |
| 17. Шеќер и шеќерни производи | глава 17 |
| 18. Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување; чоколадо и други прехранбени производи што содржат какао | тарифен број 1805 и 1806 |
| 19. Производи врз база на жита, на брашно, на скроб или млеко; слаткарски производи. | глава 19 |
| 20. Производи од зеленчук, од овошје или од други делови на растенија, освен сокови од овошје и зеленчук | тарифен број 2001 до 2008 |
| 21. Разни производи за исхрана | глава 21 |
| 22. Вода, освен природна или вештачка минерална вода и газирана вода во готови пакувања заради потрошувачка | од тарифен број 2201 |
| 23. Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина | тарифен број 2209 |
| 24. Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија | тарифен број 2301 до 2308 |
| 25. Производи што се употребуваат за исхрана на животни, освен храна за кучиња и мачки и други домашни миленичиња подготвена за продажба на мало | од тарифен број 2309 |

26. Тутун, суров и непреработен, отпадоци од тутун тарифен број 2401
27. Сол погодна за човечка исхрана тарифна ознака 2501009100
28. Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација и тоа:
- а) камен јаглен; вклучувајќи и брикети со разни форми од камен јаглен тарифен број 2701
- б) мрк јаглен и лигнит, агломериран или неагломериран, освен гагат тарифен број 2702
- в) масла за ложење тарифни ознаки 2710 00 00 41 и 2710 00 00 49
- г) нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди тарифен број 2711
- д) електрична енергија тарифен број 2716
- ѓ) греење ---
- е) разладување ---
29. Комерцијален амониум карбонат и други амониум карбонати; натриум хидроген карбонат (натриум бикарбонат) тарифни ознаки 2836.10 00 00 и 2836.30 00 00
30. Сорбитол тарифна ознака 2905 44 00 00 и 3824 60 00 00
31. Оцетна киселина од тар.ознака 2915 21 00 00
32. Натриумова и калиумова сол од сахарин од тарифна ознака 2925 11 00 00
33. Лекови за хумана медицина од тарифен број 3003 и 3004
34. Средства за заштита од бременост и тоа:
- а) хемиски средства за контрацепција тарифна ознака 3006 60
- б) презервативи тарифна ознака 4014 10 00 00
35. Животински или растителни ѓубрива, мешани или немешани, но не хемиски обработени; ѓубрива добиени со мешање на животински или растителни производи од тарифен број 3101
36. Мешаници од миризливи средства и мешаници врз база на една или повеќе од тие материи, подготвени за продажба на мало од тар. ознака 3302 10 0000
37. Производи за нега на тело и средства за перење и тоа:
- а) пудра за нега на детска кожа од тар. ознака 3304 91 00 00
- б) крема за деца и млеко и масло за бебиња за нега на кожата од тар. ознака 3304 99 00 00
- в) шампон за коса (освен за домашни миленичиња) од тар. ознака 3305 10 00 00
- г) забни паста тар. ознака 3306 10 00 00
- д) шампон за капење (освен за домашни миленичиња) од тар. ознака 3307 30 00 00
- ѓ) сапун за тоалетна употреба од тар. ознака 3401 11 00 00
- е) сапун за перење од тар. ознака 3401 19 00 00

- ж) препарати за перење алишта и за
миење садови
38. Желатин од тар. ознака 3402 20 90 00
од тар. ознака 3503 00 10 00
39. Огривно дрво и дрвен јаглен и тоа:
- а) огривно дрво во облик на цепеници,
гранки, снопови или слични форми тарифна ознака 4401 10 00 00
- б) струганици, отпадоци, остатоци,
агломерирани или неагломерирани во
форма на брикети, палети или слични
форми тарифна ознака 4401 30
- в) дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен
јаглен од лушпи), агломериран или
неагломериран тарифен број 4402
од тарифни ознаки 4818 40 и
560110
40. Хигиенски влошки и пелени за бебиња
41. Книги, весници и други производи на
графичката индустрија, освен печатени
производи кои служат претежно за
рекламни цели и печатени производи со
порнографска содржина и тоа:
- а) печатени книги, брошури и слични
печатени материјали, вклучувајќи во
слободни листови од тарифен број 4901
- б) весници, списанија и други
периодични публикации, илустрирани
или не, со или без реклама од тарифен број 4902
- в) детски книги со слики, вклучувајќи
книги за цртање или боење од тарифен број 4903
- г) гоеграфски и хидрографски карти или
слични карти од сите видови,
вклучувајќи атласи, сидни карти,
топографски планови и
глобуси, печатени од тарифен број 4905
- Оценката дали печатените производи
имаат порнографска содржина ја дава
министерството за култура
42. Волна, необработена тарифна ознака 5101 11 00 00
и 5101 19 00 00
43. Колички за инвалиди, вклучувајќи ги
оние со мотор или друг механички погон тарифен број 8713
44. Ортопедски помагала и справи за луѓе и
тоа:
- ортопедски справи, вклучувајќи
патерици, хируршки појаси и
потпашувачи (натеги); шини и други
справи за фрактури; вештачки делови на
телото; апарати за подобрување на
слухот и други апарати што се носат или
се вградуваат во телото за да го

надоместат недостатокот или
инвалидноста

тарифен број 9021

Услуги по повластена даночна стапка

Член 3

Превоз на лица

Повластената даночна стапка за превозот на лица во смисла на член 30 став 2 од Законот се применува и врз превозот на багажот на патниците.

Член 4

Отпремување на отпад

(1) Како отпремување на отпад, во смисла на член 30 став 2 точка 2 од Законот, се сметаат услугите на селектирање, собирање, транспортирање, обработка како и депонирање на отпад од населението и индустријата.

(2) За отпремување на отпад не се смета рециклирањето на отпад способен за тоа, како и услугите на селектирање, собирање и превезување поврзани со таквиот отпад.

Член 5

Одржување на јавната чистота

Како услуги за одржување на јавната чистота во смисла на член 30 став 2 точка 2 од Законот се сметаат чистењето на јавните патишта, улици, плоштади, вклучувајќи ги детските игралишта, јавните пешачки патеки, површини, канали, кејови, како и чистењето на снег.

Член 6

Услуги на адвокати, нотари, сметководители и ревизори

(1) Како услуги на адвокати, нотари, сметководители и ревизори, во смисла на член 30 став 2 точка 3 од Законот, се сметаат услугите типични за соодветната професија кои ги вршат таквите лица, здруженија на лица и друштва.

(2) Како услуги на адвокати се сметаат дејностите типични за професијата според Законот за адвокатурата.

(3) Како услуги на нотари се сметаат дејностите типични за професијата според Законот за вршење на нотарски работи.

(4) Како услуги на сметководители се сметаат дејностите типични за професијата според Законот за сметководството.

(5) Како услуги на ревизори се сметаат дејностите типични за професијата според Законот за ревизија.

(6) Како услуги на лицата, здруженијата на лица и друштвата наведени во овој член типични за соодветните професии не се сметаат:

1. давањето економски совети;
2. давањето претприемачки совети;
3. давањето технички совети;
4. советувањето и застапувањето во даночни работи;
5. управувањето со имот како и советувањето и застапувањето во имотни работи, особено делувањето како стечаен управител, управител во постапки на порамнување, имотен управител, тестаментарен извршител;
6. давањето стручни мислења како вешто лице;
7. дејноста како член на управен или надзорен одбор и
8. дејноста како управител на професионално здружение.

Член 7

Завршни одредби

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01. 2000 година.

Бр. 23-4563/1
28 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1638.

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 62/90 и 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98 и 24/99) во членот 4 зборовите: „30 јуни 1999 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1999 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4687/1
28 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1639.

Врз основа на член 14 став 4, член 26 став 4, член 34 став 3, член 36 став 2, член 37 став 6, член 38 став 5, член 43 став 9, член 46, член 47 став 2, член 48 став 4, член 49 став 2, член 52 став 6, член 53 став 11, член 54 став 4 и член 63 став 3 од Законот за данок на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99 и 59/99), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

I. МЕСТО НА ПРОМЕТОТ НА УСЛУГИ (ЧЛЕН 14 ОД ЗАКОНОТ)

Член 1

Место на вршење на услугата при изнајмување на превозни средства

Ако даночниот обврзник со фактичко седиште во странство даде под наем превозно средство, местото на давањето под наем се наоѓа во земјата независно од член 14 став 1 од Законот, доколку превозното средство се користи во земјата. Ако превозното средство се

дава под наем од страна на подружница на даночниот обврзник која се наоѓа во странство, во тој случај местото на давањето под наем се наоѓа исто така во земјата, доколку превозното средство се користи во земјата.

II. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА СО ПРАВО НА ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИОТ ДАНОК (ЧЛЕН 24 ДО 26 ОД ЗАКОНОТ)

Член 2

Сметководствен доказ за даночно ослободување

(1) Даночниот обврзник е должен на очигледен и лесно проверлив начин да ја докаже преку својата евиденција во земјата исполнетоста на условите за даночните ослободувања според член 24 од Законот.

(2) Сметководствениот доказ според став 1 од овој член мора да содржи упатување на следните документи:

1. во случаите од член 24 точка 1 до 8 од Законот, укажување на фактурата за соодветниот промет која ги содржи податоците неопходни според член 53 став 10, точка 1 до 6 и точка 10 од Законот, при што можат да се применат олеснувањата според член 18 и член 21 став 2 од овој правилник;

2. во случаите од член 24 точка 1, 2 и 4 од Законот, укажување на доказот за извршен извоз според член 3 или член 4 од овој правилник.

Член 3

Доказ за извршен извоз

(1) При извоз (член 24 точки 1 и 2 од Законот), даночниот обврзник е должен да докаже со документи во земјата дека тој или примателот на доброто или трето лице по нивен налог го превезле или испратиле доброто во странство или во слободна зона, царинска зона или царинско складиште (доказ за извршен извоз). Истото треба во документите да биде очигледно и лесно проверливо. Доколку доброто е обработено или преработено пред извозот од страна на трето лице (член 24 точка 1 реченица 2 од Законот), истото мора да произлегува од доказот за извршен извоз на очигледен и лесно проверлив начин.

(2) При извоз во рамките на извозната царинска постапка со примена на Единствениот царински документ (ЕЦД), доказот за извршен извоз се обезбедува преку извозна потврда внесена на третиот примерок, откако ќе се прими петтиот примерок.

(3) Во случај, во кои се спроведува извозна царинска постапка без примена на Единствениот царински документ, доказот за извршен извоз се обезбедува преку документ кој ги содржи следните податоци:

1. име и адреса на даночниот обврзник и на примателот на доброто,
2. трговски вообичаена ознака и количина на извозното добро,
3. место и ден на извозот,
4. потврда за извршен извоз издадена од надлежниот царински орган.

Во случаите од член 25 од Законот документот мора да содржи дополнителна потврда од царинскиот орган дека податоците во врска со името и адресата на примателот на доброто соодветствуваат со оние од приложениот пасош или другата патна исправа на лицето кое го превезува доброто во странство.

Член 4

Доказ за извршен извоз при работи врз добра за извоз

Во случај на извршување работи според член 24 точка 4 од Законот, доказот за извршен извоз се обез-

бедува според член 3 од овој правилник. Од овој документ мора преку дополнителни податоци на очигледен и лесно проверлив начин да произлегува видот и обемот на работата.

III. ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИ ДАНОЦИ (ЧЛЕН 34 ДО 37 ОД ЗАКОНОТ)

Член 5

Одбивка на претходни даноци при постоење на фактурни олеснувања

За фактури во смисла на член 34 став 1 точка 2 од Законот се сметаат и фактури издадени во согласност со член 18 до 20 став 1 и член 22 од овој правилник.

Член 6

Одбивка на претходни даноци од фактури на даночни обврзници со седиште во странство

(1) За фактури во смисла на член 34 став 1 точка 2 од Законот се сметаат и фактури кои се издадени во согласност со член 20 став 3 од овој правилник, доколку даночниот обврзник:

1. го има прилежано на фактурата данокот кој го долгува според член 32 точка 4 од Законот и

2. го има платено данокот.

(2) Претходниот данок кој може да се одбие, даночниот обврзник може да го одбие во пресметковниот период, во кој го пријавува долгуваниот данок според член 32 точка 4 од Законот.

Член 7

Поделба на претходните даноци

(1) Ако даночниот обврзник ги користи добрата или услугите, кои ги набавил или увезол за цели на неговата стопанска дејност, како за промет за кој постои право на одбивка на претходниот данок, така и за промет за кој е исклучено правото на одбивка на претходниот данок според член 35 точка 1 од Законот, во тој случај даночниот обврзник е должен според член 36 став 1 од Законот да ги подели претходните даноци според начелото на економска поврзаност на дел со право и дел без право на одбивка. Ова важи и во случај ако прометот, со кој економски се поврзани одредени претходни даноци, бил извршен во подоцнежен пресметковен или даночен период.

(2) Поделбата на претходните даноци зависи единствено од фактичката намена на примените или увезените добра или користените услуги.

(3) Поделбата не се однесува на претходни даноци кои се исклучиво поврзани со промет со право на одбивка или со промет без право на одбивка на претходни даноци. Поделбата важи само за оние претходни даноци кои се во меѓусебна економска поврзаност со двата вида на промет.

(4) Даночниот обврзник може делумните износи според став 3 реченица 2 од овој член, за кои постои правото на одбивка, да ги утврдува и преку проценка која ќе одговара на фактичката состојба. Притоа, применетото мерило на поделба мора да го има за своја основа начелото на економска поврзаност. Доколку не постои друго соодветно мерило на поделба според фактичката состојба, делумните износи кои можат да се одбијат можат да се утврдуваат единствено според односот на прометот за кој е одобрена одбивка на претходниот данок кон останатите видови на промет.

(5) При примена на клучот за поделба на прометот (став 4, реченица 3 од овој член), следните видови на промет не се земаат предвид, доколку се работи за помошен промет:

1. промет во смисла на член 23 точка 5 од Законот;
2. промет на недвижности и други инвестициски средства кои даночниот обврзник ги користи за цели на неговата стопанска дејност.

(6) Даночниот обврзник може при пресметката на данокот за месечните пресметковни периоди привремено да ја врши поделбата според состојбата во изминатата календарска година или според предвидениот сооднос во тековната календарска година.

Член 8

Поедноставувања при исправка на одбивка на претходен данок

(1) Исправката на одбивката на претходниот данок според член 37 од Законот не важи, доколку претходниот данок кој отпаѓа на трошоците за набавка или производство на инвестиционно добро не надминува износ од 15.000 денари.

(2) Ако инвестиционото добро се отуѓува во текот на пропишаниот период на исправка или се пренамени според член 3, став 3, точка 1 од Законот, исправката за календарската година на отуѓување или пренамена и за следните календарски години од периодот на исправка се врши со самата пресметка на данокот за пресметковниот период во кој било извршено отуѓувањето или пренамената.

(3) Ако периодот за кој се врши исправка на одбивката на претходниот данок заврши до 15-от ден од календарскиот месец, овој календарски месец не се зема предвид во исправката. Доколку периодот заврши после 15-от ден од календарскиот месец, овој календарски месец се зема предвид целосно.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ (ЧЛЕН 38 ОД ЗАКОНОТ)

Член 9

Евиденциски обврски за тур-оператори

(1) За утврдување на даночна основа според член 38 став 3 од Законот, даночниот обврзник е должен да ги евидентира следните податоци:

1. износот кој туристичкиот патник го плаќа за туристичката услуга или другата вредност која се утврдува според член 38 став 3 реченица 3 од Законот;
2. износите кои даночниот обврзник ги плаќа за претходните туристички услуги;
3. разликата од износите според точка 1 и точка 2 од овој став (брuto-маржа);
4. даночната основа.

(2) Доколку настапат дополнителни промени во поглед на износите од став 1 од овој член, даночниот обврзник е должен да ги евидентира и променетите износи.

(3) Ако даночниот обврзник врши покрај туристички промет во смисла на член 38 став 1 од Законот и други видови на промет, двете групи на промет се раздвојуваат во евиденцијата јасно меѓу себе.

V. ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПРИ УВОЗ (ЧЛЕН 43 СТАВ 5 ОД ЗАКОНОТ)

Член 10

Продолжување на рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз и одбивка на претходниот данок

(1) Продолжувањето на рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз може да им се одобри на даночни обврзници кои според член 33 до 35 од

Законот имаат право на одбивка на овој данок како претходен данок.

(2) Надлежниот царински орган може на барање на даночниот обврзник да одобри продолжување на рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз до петнаесеттиот ден по истек на пресметковниот период во кој настанал даночниот долг според член 31 став 6 од Законот.

(3) Надлежниот царински орган им го одобрува продолжувањето на рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз на даночни должници кои најмалку во последните две години навремено и целосно ги исполнувале своите обврски на пријавување и плаќање на увозните давачки.

(4) Кога е продолжен рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз, данокот може, независно од член 34 став 2 од Законот, да се одбие како претходен данок за пресметковниот период, во кој настанал даночниот долг според член 31 став 6 од Законот.

(5) Ако даночниот обврзник не го плати во полн износ пролонгираниот данок на додадена вредност при увозот до денот на втасаност на истиот, царинскиот орган веднаш го известува надлежниот даночен орган.

VI. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ (ЧЛЕН 46 ДО 49 ОД ЗАКОНОТ)

Член 11

Постапка за враќање на претходниот данок спрема даночни обврзници без седиште во земјата

(1) Исплатата на претходни даноци, за кои постои право на одбивка според член 46 од Законот спрема даночни обврзници кои немаат фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата се врши, по исклучок од одредбите на член 39 до 45 од Законот, според став 2 до 4 од овој член, доколку даночниот обврзник во соодветниот период на исплата:

1. немал промет во земјата во смисла на член 2 точка 1 од Законот, или
2. имал само промет во земјата ослободен од данок во смисла на член 24 точка 3 од Законот, или
3. имал само промет во земјата, за кој примателот на доброто или корисникот на услугата го должи данокот според член 32 точка 4 од Законот.

(2) Став 1 не важи за претходни даноци кои можат да се засметаат кон друг вид промет наместо прометот наведен во оваа одредба.

(3) Во случаите од став 1 од овој член, претходниот данок се исплаќа само ако во државата, во која даночниот обврзник има седиште, не се наплаќа данок на додадена вредност или друг сличен данок или ако, во случај на наплата на ваквиот данок, истиот им се исплатува на даночни обврзници со седиште во земјата.

(4) Период на исплата е календарскиот годишен квартал или временски период од повеќе последователни квартали од една календарска година. Побарувањето за исплата за овој период мора да изнесува најмалку 30.000 денари. Во барањето за последниот квартал од календарската година можат да се внесат и претходни даноци кои отпаѓаат на претходни периоди на исплата од соодветната календарска година. Побарувањето за исплата за овој период мора да изнесува најмалку 15.000 денари.

(5) Даночниот обврзник може да бара исплата најдоцна до 30 јуни од календарската година која следи по календарската година во која настанало побарувањето за исплата, преку пропишан образец доставен до Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје. Тој е должен самиот да го пресмета побарувањето за исплата

и да ги докаже износите на претходни даноци преку доставување фактури и докази за извршен увоз во оригинал. Барањето за исплата го потпишува своерачно даночниот обврзник.

(6) Даночниот обврзник е должен пред надлежниот орган од став 5 на овој член, да докаже преку службено уверение на државата, во која тој има седиште, дека е регистриран како даночен обврзник.

(7) По прием на сите неопходни документи, надлежниот орган од став 5 на овој член е должен барањето за исплата да го разгледа во рок од шест месеци по прием на сите неопходни документи и да го исплати износот.

Член 12

Враќање на данокот на додадена вредност спрема непрофитни организации

(1) Барањето за враќање според член 47 став 1 од Законот се поднесува на пропишан образец до Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје најдоцна до 30 јуни од календарската година која следи по календарската година во која добрата биле извезени во странство. Барањето мора да ги опфаќа сите побарувања од периодот за враќање, кој мора да изнесува најмалку еден календарски квартал. Подносителот на барањето самиот го пресметува побарувањето за соодветниот период на враќање.

(2) По прием на сите неопходни документи, органот надлежен според став 1 е должен барањето за враќање да го разгледа во роковите наведени во член 45 став 2 и став 3 од Законот и да го исплати износот.

(3) Доколку исплатениот даночен износ дополнително се намали, износот на намалување се враќа во рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Износот може да се пребие со побарувања за исплата врз основа на барање поднесено во тој период.

(4) Подносителот на барањето е должен да ја докаже исполнетоста на условите за исплата според член 47 став 1 од Законот преку писмени докази и преку својата евиденција на начин, што истите ќе бидат лесно и очигледно проверливи.

(5) Писмено се докажуваат особено следните предумови:

1. износот на данокот на додадена вредност за добра испорачани спрема подносителот на барањето, преку набавна фактура во смисла на член 53 од Законот;

2. плаќањето на купопродажната цена, вклучувајќи го данокот на додадена вредност, преку соодветен документ за извршено плаќање;

3. данокот на додадена вредност платен за увозот, преку соодветен царински документ;

4. извозот на добрата, преку писмен доказ за извршен извоз, кој се обезбедува на ист начин како и при извршен извоз (член 3 од овој правилник).

(6) Во евиденцијата мора особено да се видливи следните податоци:

1. количина и трговски вообичаен назив на извезените добра;

2. износ на данокот на додадена вредност за добра испорачани спрема подносителот на барањето;

3. момент на плаќање на купопродажната цена, вклучувајќи го данокот на додадена вредност;

4. данокот на додадена вредност платен при увозот;

5. име и адреса на примателот на добрата;

6. ден на извозот на добрата;

7. наменска цел во странство.

Член 13

Постапка за враќање на данокот на додадена вредност кон странски дипломатски или конзуларни претставништва, како и кон нивните членови

(1) Барањето за исплата според член 48 од Законот се поднесува најдоцна до 30-ти јуни од календарската

година која следи по календарската година во која подносителот на барањето го извршил прометот, според пропишан образец кој се поднесува до Министерството за надворешни работи. Образецот мора да ги содржи сите побарувања за исплата од периодот на исплата кој мора да изнесува најмалку еден квартал од календарската година. Побарувањата за исплата се докажуваат преку доставување фактури и сметки во оригинал.

(2) Шефот на дипломатското или раководителот на конзуларното претставништво гарантира дека испорачаните добра или услугите се наменети за потребите според член 48, став 1 или 2 од Законот. Министерството за надворешни работи го доставува барањето заедно со своето мислење до Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје, која ги проверува податоците дадени од подносителот на барањето и одлучува за барањето. Доколку барањето е одбиено, на подносителот на барањето му се доставува писмено известување.

(3) По прием на сите неопходни документи, Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје е должна барањето за исплата да го разгледа во роковите наведени во член 45 став 2 и став 3 од Законот и да го исплати износот.

(4) Доколку исплатениот даночен износ дополнително се намали, износот на намалување се враќа во рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Износот може да се пребие со побарувања за исплата врз основа на барање поднесено во тој период.

Член 14

Постапка на враќање на данокот на додадена вредност кон меѓународни организации и нивните членови

(1) Доколку меѓународните спогодби кои важат во земјата предвидуваат ослободување на прометот на добра и услуги кон меѓународни организации и нивни членови од индиректни даноци, а ослободувањето може да се одобри и по пат на враќање, во тој случај, врз основа на член 49 од Законот, ќе се применува постапката на враќање на данокот на додадена вредност според одредбите од овој член.

(2) Барањето за исплата се поднесува најдоцна до 30-ти јуни од календарската година која следи по календарската година, во која е извршен прометот кон подносителот на барањето, преку пропишан формулар поднесен до Министерството за надворешни работи. Барањето мора да ги опфаќа сите побарувања за исплата од периодот на исплата кој мора да изнесува најмалку еден квартал од календарската година.

(3) Надлежниот претставник на меѓународната организација гарантира во барањето дека се исполнети условите за враќање на данокот на додадена вредност утврдени во соодветната меѓународна спогодба.

(4) Побарувањата за исплата се докажуваат со достава на фактури во смисла на член 53 од Законот, во кои данокот на додадена вредност одделно е искажан за одредениот промет кој подлежи на оданочување. Даночниот орган може да се откаже од барањето за достава на фактурите, доколку тие, во согласност со подносителот на барањето, можат да се проверат во неговите простории во земјата.

(5) Министерството за надворешни работи го доставува барањето заедно со сопственото мислење до Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје, која ги проверува податоците дадени од подносителот на барањето и која одлучува за барањето. На подносителот на барањето му се доставува писмено известување, ако барањето е одбиено.

(6) По прием на сите неопходни документи, Управата за јавни приходи – Дирекција во Скопје е должна барањето за исплата да го разгледа во роковите наведени во член 45 став 2 и став 3 од Законот и да го исплати износот.

(7) Доколку исплатениот даночен износ дополнително се намали, износот на намалување се враќа во рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Износот може да се пребие со побарувања за исплата врз основа на барање поднесено во тој период.

VII. ЕВИДЕНЦИСКИ ОБВРСКИ (ЧЛЕН 52 ОД ЗАКОНОТ)

Член 15

Општи начела на евиденциските обврски

(1) Обврските на евиденција според член 52 од Законот ги исполнуваат сите даночни обврзници кои според член 51 став 1 прва реченица од Законот се обврзани за регистрација за данокот на додадена вредност или кои според член 51 став 4 од Законот се регистрирале доброволно.

(2) Даночните обврзници кои според член 51 став 1 реченица 1 од Законот не се обврзани за регистрација на данокот на додадена вредност и кои не се регистрирале доброволно за данокот на додадена вредност според член 51 став 4 од Законот, должни се за извршениот промет да ја евидентираат најмалку даночната основа, вклучувајќи го данокот на додадена вредност кој отпаѓа на нив (брuto-промет), како и долгуваниот данок на додадена вредност според член 55 став 1 и став 2 од Законот.

(3) Делот од прометот според член 31 став 4 од Законот се евидентира како самостоен промет. Во евиденцијата или во документацијата мора да е видно дека се работи за дел од промет.

(4) Даночните основи за прометот, данокот на додадена вредност долгуван според член 55 став 1 и став 2 од Законот, како и претходните даноци се собираат во еден збир на крајот од секој пресметковен и даночен период.

Член 16

Евиденциски обврски за прометот на даночни обврзници

(1) Примсните авансни плаќања за сè уште неизвршен промет се евидентираат одделно. Евиденцијата мора да ги содржи даночните основи и даноците долгувани за нив.

(2) Во евиденцијата се опфаќаат одделно од другите видови промет и даночните основи за прометот на добра без надомест според член 3 став 3 од Законот и услугите без надомест според член 6 став 3 од Законот.

(3) Евиденцијата мора да го содржи и прометот во странство, слободните зони, царинските зони и царинските складишта кој не подлежи на оданочување.

(4) Даночниот обврзник е должен раздвојувањето на даночните основи според даночни стапки (член 52 став 2 точка 1 реченица 2 од Законот) да го обезбеди начелно преку опрема за обработка на податоци, регистар-каси или други технички уреди. Доколку ова не може да се очекува од даночниот обврзник во дадените околности, даночниот орган може на барање да одобри лицето да врши дополнително раздвојување на даночните основи врз основа на влезот на стоки или според други соодветни карактеристики. Примената на поедноставената постапка може да се ограничи на одделни подружници, филијали или други организациони делови.

Член 17

Евиденциски обврски за одбивка на претходен данок

(1) Евиденцијата мора да ги содржи авансните плаќања извршени од страна на даночниот обврзник за промет кој сè уште не е извршен спрема него (член 33

став 2 точка 2 од Законот). Притоа, треба да се евидентираат даночните основи и даноците кои отпаѓаат на нив.

(2) Евиденциските обврски според член 52 став 2 точки 2 и 3 од Законот не се исполнуваат, доколку било исклучено правото на одбивка на претходниот данок според член 35 од Законот.

(3) Ако даночниот обврзник е овластен само за делумна одбивка на претходни даноци, евиденцијата мора на очигледен и лесно проверлив начин да ги содржи претходните даноци кои целосно или делумно се засметуваат кон прометот со право на одбивка. Во тој случај, даночниот обврзник е должен да ги евидентира даночните основи за прометот без право на одбивка одвоено од даночните основи за останатите видови на промет.

(4) Во случај на увоз од страна на даночниот обврзник, евиденциската обврска според член 52 став 2 точка 3 од Законот ќе се смета за исполнета, доколку платениот данок на додадена вредност за увозот се евидентира со наведување на соодветниот царински документ во смисла на член 34 став 1 точка 2 од Законот. Во случај на одложено плаќање на данокот според член 10 од овој правилник, истото се однесува и за данокот на додадена вредност за извршен увоз чиј рок на плаќање е продолжен.

VIII. ИЗДАВАЊЕ ФАКТУРА (ЧЛЕН 53 ОД ЗАКОНОТ)

Член 18

Олеснувања при издавање фактури

(1) Во случај на периодичен или континуиран промет во смисла на член 31 став 3 од Законот може, како момент на прометот (член 53 став 10 точка 4 од Законот), да се наведе календарскиот месец во кој бил извршен промет или било примено плаќањето.

(2) Податоците во врска со количината и описот на прометот (член 53 став 10 точка 5 од Законот) можат да бидат содржани во други документи кои се наведуваат на јасен начин во фактурата.

(3) Во врска со податоците пропишани во член 53 став 10 точка 5 од Законот можат да се користат кратенки, букви, бројки или симболи, доколку нивното значење е очигледно утврдено во фактурата или во другите документи. Другите документи мора да постојат како кај издавачот, така и кај примателот на фактурата.

(4) Доколку даночниот обврзник издава фактури исти по вид кон голем број на приматели на истите, даночниот орган може на негово барање да му одобри, наместо печат и потпис (член 53 став 10 точка 10 од Законот) да се служи со факсимил на печатот и потписот.

Член 19

Фактури за промет со различни даночни стапки

Во фактурите за промет кој подлежи на различни даночни стапки се врши раздвојување на надоместоците и даноците. Ако износот на данокот се утврдува машински и на ист начин се наведува во фактурата, дозволено е искажување на данокот во еден збир ако за соодветната ставка во фактурата е наведена даночната стапка.

Член 20

Фактури во посебни случаи

(1) Во фактури за промет, во кои како даночна основа се земаат вредностите дадени во член 19 од Законот, наместо надоместокот (член 53 став 10, точки 6 и 9 од Законот) се наведуваат овие вредности. Истото не се

однесува на вредноста според член 19 став 1 точка 5 од Законот.

(2) Во фактури за промет на употребувани добра, за кои како даночна основа се зема вредноста наведена во член 19 став 1 точка 5 од Законот, наместо податоците според член 53 став 10 точки 6 до 9 од Законот се наведува продажната цена (бруто-цена).

(3) Во фактури за промет, за кој примателот на доброто или корисникот на услугата го долгува данокот според член 32 точка 4 од Законот, отпаѓа обврската на наведување на серискиот број и на даночните броеви од член 53 став 10 точки 1 до 3 од Законот, како и на податоците според член 53 став 10 точки 7 до 10 од Законот.

(4) Во фактури за туристички услуги според член 38 од Законот, наместо податоците од член 63 став 10 точки 6 до 9 од Законот се наведува износот кој го плаќа корисникот на туристичките услуги (бруто-цена):

Член 21

Фактури кај нерегистрирани даночни обврзници

(1) Доколку даночниот обврзник, кој не е обврзан за регистрација и не се регистрирал доброволно (член 51 став 1 и став 4 од Законот), издава фактури според член 53 од Законот, во тој случај отпаѓа обврската за наведување на серискиот број и даночните броеви (член 53 став 10 точки 1 до 3 од Законот), како и на надоместокот, даночната стапка и пресметаниот данок на додадена вредност (член 53 став 10 точки 6 до 8 од Законот).

(2) При издавање фактура кон даночен обврзник кој не е обврзан за регистрација и кој не се регистрирал доброволно (член 51 став 1 и став 4 од Законот) отпаѓа обврската за наведување на неговиот даночен број (член 53 став 10 точка 3 од Законот).

Член 22

Издавање фактури пред регистрација

(1) Доколку даночниот обврзник врши промет пред негова регистрација за данок на додадена вредност тој е должен, независно од член 53 став 8 од Законот да издаде фактура на денот на издавањето на решението за регистрација, но најдоцна во рок од 5 работни дена.

(2) Доколку издавачот или примателот на фактурата има поднесено барање за регистрација и надлежниот даночен орган не го доставил решението за регистрација во рок од десет работни дена по поднесување на барањето, издавачот на фактурата е овластен, наместо својот даночен број или даночниот број на примателот на фактурата (член 53 став 10 точка 2 или 3 од Законот), да ја наведе во фактурата издадена од него забелешката „Регистрација побарана на...“. Истото важи и за фактури за промет извршен спрема примателот на фактурата во рамките на неговите подготвителни дејствија за започнување на стопанската дејност.

(3) Ако изостане регистрацијата на издавачот на фактурата побарана според став 2 од овој член, лицето што ја издаде фактурата го должи искажаниот данок според член 55 став 1 од Законот. Ако даночниот обврзник не сноси одговорност за изостанатата регистрација, лицето може да издаде нова фактура без одделно искажан данок.

Член 23

Фактури кон организации и лица наведени во член 47 до 49 од Законот

За промет кон организации и лица наведени во членовите 47 до 49 од Законот, на нивно барање се издаваат фактури според член 53 од Законот. За овие фак-

тури отпаѓа обврската за наведување на даночниот број на примателот на фактурата (член 53 став 10 точка 3 од Законот).

IX. РЕГИСТАР-КАСИ И СМЕТКИ (ЧЛЕН 54 ОД ЗАКОНОТ)

Член 24

Ослободување од обврската на регистар-каси

(1) Обврската за евидентирање на прометот преку наплатен уред (регистар-каса) отпаѓа за прометот наведен во член 54 став 3 од Законот.

(2) Одредени групи даночни обврзници, од кои заради нивната мобилна дејност или од други причини не може да се очекува евидентирање на прометот преку регистар-каси, министерот за финансии може да ги ослободи од оваа обврска.

Член 25

Патни билети како сметки

Патните билети кои се издаваат за превоз на лица и потврдите за примен багаж мора да ги содржат најмалку следните податоци:

1. име и адреса на даночниот обврзник кој го врши превозот;
2. вкупен износ со данок на додадена вредност.

Член 26

Сметки од нерегистрирани даночни обврзници

Доколку даночниот обврзник, кој не е обврзан за регистрација и не се пријавил доброволно за регистрација (член 51, став 1 и став 4 од Законот), издава сметки, во тој случај отпаѓа обврската за наведување на серискиот и даночниот број (член 54 став 2 точки 1 и 2 од Законот).

X. ПРЕОДНИ (ЧЛЕН 63 ОД ЗАКОНОТ) И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Преодни одредби за производи на залиха

(1) Правото на одбивка на данокот на промет на производи за производи на залиха според член 63 став 1 од Законот се истакнува во аконтативната пријава за првиот пресметковен период од денот на примена на Законот, во рокот пропишан според член 41 став 1 од Законот. Даночниот обврзник може за овој пресметковен период да изврши пребивање на 40 отсто од вкупниот износ за одбивање како претходен данок. Останатиот износ се распределува рамномерно на следните единаесет пресметковни периоди. Ако вкупниот износ за одбивање не е поголем од 20.000 денари, истиот може веднаш да се пребие во полн износ.

(2) Ако во првиот пресметковен период по денот на примена на Законот се појави вишок на претходни даноци, истиот се исплаќа во рок од три месеци независно од член 45 став 2 од Законот, доколку вишокот се заснова на одбивка на данокот на промет за производите на залиха.

(3) Даночниот обврзник е должен сметководствено да ги докаже условите за одбивка утврдени во член 63 став 1 од Законот, најдоцна до истекот на рокот за поднесување на барањето утврден во став 1 прва реченица од овој член. За таа цел, тој е должен да изврши попис на производите на залиха кои постојат на 31 декември 1999 година. Евиденцијата мора на очигледен и лесно проверлив начин да ги содржи следните податоци:

1. количина и трговски вообичаен назив на производот;
2. набавна цена без данок на промет и, одвоено од тоа, данокот на промет искажан во фактурата, што се докажува со соодветната набавна фактура, како и моментот на плаќање на набавната цена, вклучувајќи го данокот на промет;
3. вредност на увозот и данокот на промет платен при увозот, што се докажува со соодветниот царински документ, како и момент на плаќање на данокот;
4. вкупен износ на данокот на промет кој може да се одбие како претходен данок, како и негова распределба на пресметковните периоди во кои истиот се пребива според став 1, втора и трета реченица од овој член.

Член 28

Завршни одредби

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

Бр. 08-12303/1
23 септември 1999 година
Скопје

Министер,
м-р Борис Стојменов, с.р.

1640.

Врз основа на член 86 од Законот за стандардизација („Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), министерот за стопанство во согласност со министерот за здравство донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕХРАНБЕНАТА СОЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормите кои во поглед на квалитетот и составот кој има влијание врз биолошката вредност, треба да ги исполнува прехранбената сол (во натамошниот текст: сол), во производството и прометот.

Член 2

Сол во смисла на овој правилник е производ кој се користи за непосредна човечка употреба – кујнска сол, како додатна суровина во производството на храна или како носач на адитиви односно хранливи материи.

Член 3

Солта е кристален производ кој во главно се состои од натриум хлорид.

Според потеклото и начинот на добивање се разликуваат:

- а) варена сол – добиена со испарување на природна солена вода;
- б) камена сол – добиена со преработка на солни руди;
- в) морска сол – добиена со испарување на морска вода.

Член 4

Солта добиена како спореден производ од хемиската индустрија, како и солта од друго потекло, освен онаа од член 3, став 2 од овој правилник, не може да се декларира и да се пушта во промет како сол, во смисла на овој правилник.

Член 5

Солта која се пушта во промет треба да ги исполнува следниве норми:

1. содржината на натриум хлорид да изнесува најмалку 97%, сметано на сува материја, исклучувајќи ги адитивите, односно хранливите материи;

2. содржината на влага да не е повисока од 7%;
3. да е со бела боја, без мирис и да не содржи примеси кои не се дозволени со овој правилник;
4. да не содржи повеќе од 0,05% минерални примеси нерастворливи во солна киселина;
5. гранулацијата на солта да е таква, што најмалку 90% од солта да помине низ сито со квадратни отвори со големина на страна од 3мм;
6. да е јодирана со калиум јодат (KIO_3), така што да не содржи помалку од 20 mg јод на 1 kg сол, ниту повеќе од 30 mg јод на 1 kg сол.

Член 6

Под името „фина кујнска сол“ може да се пушти во промет ситно кристализирана или ситно мелена сол со потполно бела боја.

Фината кујнска сол која се пушта во промет мора да ги исполнува нормите утврдени во член 5 од овој правилник, со тоа што да не содржи повеќе од 0,5% влага и најмалку 90% од честичките да поминуваат низ сито со квадратни отвори со големина од 0,5 mm.

Член 7

Во зависност од потеклото и постапката на добивање, солта, освен натриум хлорид, може да ги содржи во различни количества и следниве минерални состојки и тоа: калциум, калиум, магнезиум и натриум сулфат, карбонат и бромид, како и калциум, калиум и магнезиум хлорид.

Член 8

Солта може да се користи како носач на различни адитиви, при подготовка на мешавини наменети за прехранбената индустрија (на пример, сол за саламување) и на препарати збогатени со хранливи материи (витамини, минерали) наменети како додатоци во храната.

Член 9

Во технолошкиот процес на производство на солта можат да се користат следниве адитиви:

тип адитив	максимално ниво во крајниот производ
1) средства против згрутчување и средства за импрегнација – калциум или магнезиум карбонат; – магнезиум оксид; – калциум (III) фосфат; – силициум диоксид, аморфен; – калциум, магнезиум, натриум-алумино или натриум-калциум-алумино силикати; – алуминиумови, калциумови, магнезиумови, калиумови или натриумови соли на миристинската, палметинската или стеаринската киселина	20 g/kg поединечно или во комбинација
2) кристални модификатори – калциум, калиум или натриум – фероцијанид	10 mg/kg поединечно или во комбинација, (изразено како $[Fe(CN)_6]^{3-}$)
3) емулгатори – полисорбат 80	10 mg/kg
4) помошни средства – диметилполисилоксан	10 mg/kg (како остаток)

Калиум и натриум ферицијанидот, како адитиви наведени во став 1, можат да се употребат во количество максимум 20 mg/kg, во постапката на добивање камена сол.

Сите адитиви наведени во став 1 од овој член, треба да ги задоволуваат важечките прописи за нивната примена во прехранбената индустрија.

Член 10

Солта која се пушта во промет, се пакува во полиетиленска, хартиена или друга погодна амбалажа, која нема да влијае на составот односно биолошката вредност на солта.

Кујнската сол која се пушта во промет на мало, треба да е во оригинално пакување во количество од најмногу 1 килограм.

Член 11

Солта која се пушта во промет во оригинални пакувања на производителот (пакувачот), мора да има декларација која задолжително ги содржи следниве податоци:

1. име на производот: „прехранбена сол“, „кујнска сол“ или „фина кујнска сол“. Во случај кога солта содржи една или повеќе ферицијанидни соли, додадени во процесот на преработка (кристализација), кон основниот назив на производот може да се додаде и називот „камена“.
Во називот на производот мора да се истакне и потеклото од начинот на добивање на солта (член 3): морска сол, камена сол, варена сол.
Во случај кога солта се користи како носач на една или повеќе компоненти, ставени од технолошки, нутритивни или здравствени причини, и се продава како таква, на амбалажата тоа мора да биде јасно истакнато, на пример „флуорирана сол“, „јодирана сол“, „сол збогатена со железо“, „сол збогатена со витамини“ и сл.;
2. истакнат податок за средството со кое е јодирана солта и со кое количество, датум на јодирањето и рок на употреба;
3. листа на додатоци со која се декларираат сите додадени адитиви во производот. Додатоците мораат да бидат декларирани со истакнување на функционалната група на адитивот (на пример: средство против згрутчување), како и специфичното име на адитивот или нумеричката ознака на адитивот.
Доколку во солта се додадени поголем број хранливи компоненти (витамини, минерали и сл.), листата на овие додатоци се декларира според опаѓачки редослед по маса;
4. нето-тежина во грамови или килограми;
5. име и адреса на фирмата или организацијата која го произведува, го увезува и го пакува производот;
6. име на земјата од каде потекнува производот.
Доколку прехранбената сол која се пушта во промет е доработена во друга земја заради подобрување на нејзиниот квалитет, тогаш како земја на потекло на производот се декларира земјата во која се врши доработката;
7. Упатство за начинот и условите на чување на производот;

Декларацијата истакната на амбалажата на производот мора да биде јасна, неизбришлива и лесно читлива за купувачите, под нормални услови на набавка и користење.

Член 12

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на членовите 61, 62,

63 и 64 од Правилникот за квалитет на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 60/77, 13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 52/86 и 33/89).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6208/2
24 септември 1999 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р Драган Даниловски, с.р.

Бр. 124416/2
24 септември 1999 година
Скопје

Министер за стопанство,
Михајло Толески, с.р.

1641.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Врбоец – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4131/1
4 октомври 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1642.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Курија – Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4132/1
4 октомври 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1643.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Бучим – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на два решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4133/1
4 октомври 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник **Горѓи Лазески**, с.р.

1644.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Тополница – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4134/1
4 октомври 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник **Горѓи Лазески**, с.р.

1645.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Тодоровци – Општина Македонска Каменица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4140/1
4 октомври 1999 година
Скопје

Директор,

дипл. правник **Горѓи Лазески**, с.р.

1646.

Врз основа на член 1, 4, 12, 15 и 16 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 36/89) и член 8 од Правилникот за работа, Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, на седницата одржана на 30.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 1999 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СТОПАНСТВОТО ВО ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:

1. Димитар Станковски, режисер од Скопје,
2. Владимир Светиев, актер од Скопје,
3. Љубе Петковски, филмски снимател од Скопје,
4. Ристо Аврамовски, композитор од Скопје,
5. м-р Јасминка Чакар, пијанист од Скопје.

II. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на науката и образованието, наградата се доделува на:

1. акад. Горѓи Филиповски, педолог од Скопје,
2. проф. д-р Јонче Шапкарев, биолог од Скопје,
3. Градежен факултет од Скопје.

III. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на стопанството, наградата се доделува на:

1. „Винка“ АД од Винаца,
2. дипл. инж. Симон Наумоски, стопанственик од Прилеп.

IV. На наградените им се доделува:

– на поединец: диплома, плакета и паричен износ од осум просечни плати исплатени во стопанството на Република Македонија во тримесечјето, јули, август и септември 1999 година.

– на организација: диплома и плакета.

V. Согласно член 15 од Законот за републичките награди, оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12 – 28/3
1 октомври 1999 година
Скопје

Претседател на Одборот,

проф. д-р **Славчо Бахчеванов**, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/99, испуштени се зборови, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Во точката 1, колона 4, ред 1 наместо број „1“ треба да стои бројот „11“.

Бр. 23-3643/1
1 октомври 1999 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за раскинување на договор од тужителот Топлификација АД Скопје против тужениот Петковски Љупчо од Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 74/2-13 сега со непознато место на живеење.

За привремен старател на тужениот со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје бр.3020-515 од 31.08.1999 година е назначена Наташа Огњановска адв. од Скопје, која ќе ги штити интересите на тужениот до правосилното окончување на спорот до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XVII.П.бр.7/99.
(33023)

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Стефановска Ристана и др. од Скопје, против тужениот Ангелов Љупчо од Скопје, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ангелов Љупчо од Скопје да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот или да се јави во судот и да постави полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, VIII.П.бр.4160/96.
(33010)

Пред овој суд се води граѓанска постапка за поништување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Иван Николов и Ленка Николова од Скопје, ул."Козле" бр.85-а, преку полномошник Светлана Савиќ адвокат од Скопје, против тужениот Добре Јорданов од Скопје, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена или да постави свој полномошник за застапување на своите интереси. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател Сашо Стоилков адвокат од Скопје, ул."Иван Козарев" бр.47, се до правосилно окончување на постапката, односно се додека тужениот не се јави во судот и не овласти полномошник за застапување.

Од Основниот суд Скопје, I-Скопје, XX.П.бр.
1848/98. (33345)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје заведен е спор за долг по тужбата на тужителот "С.М." - Претпријатие за промет на големо и мало и посредување во прометот увоз-извоз Ц.О. Скопје, против тужените Анета Хацибулиќ од Скопје, ул."Цемал Биједик" б.б., сега со непозната адреса во странство, Звонко Цветковски од с.Ржаничино број 4 и Зејна Шабани од с.Петровец, Скопско ул."14" бр.4. Вредност на спорот 303.688,00 денари.

Се повикува Анета Хацибулиќ да се јави во Основниот суд Скопје II Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. Во спротивно, на тужените ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III.П.бр.2221/96.
(33450)

Пред овој суд е во тек постапка за долг по тужбата на тужителот С.М. Претпријатие за промет на го-

лемо и мало против тужените: Стојановски Игор, Стојановски Борис и Стојановски Стевче. Вредност на спорот 13.079 ДЕМ.

Тужениот Стојановски Борис од Скопје со стан на ул."Кајларска" бр.4-а е во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Стојановски Борис од Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II-Скопје или во тој рок да достави своја адреса или престојувалиште или да назначи свој полномошник. Доколку тужениот не се јави во определениот рок неговите интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, се додека тужениот лично или негов полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIX.П.бр.2639/
99. (33451)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Бафтијари Хазбија од с.Симница против тужената Бафтијари Џемка со непозната адреса.

За привремен застапник на тужената Бафтијари Џемка и се поставува Душица Димитриеска, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.618/99. (33421)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителот Авзиз Мурат од с.Калиште, против тужениот Сафет Мухиќ од с.Калиште, а сега со непозната адреса во Р. Босна и Херцеговина.

На тужениот Сафет Мухиќ за привремен застапник му е поставена Душица Димитриеска, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.674/99. (33439)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Бекири Рамадан Сафет од с.Градец-Гостиварско, против тужената Бекири родена Пеза Кларита од Р.Албанија со непозната адреса.

Се повикува тужената или било кое друго лице во рок од 30 дена да се јават на судот и да достават точна адреса на тужената. Доколку во рок од 30 дена не се јави тужената, ниту пак назначи свој полномошник судот ќе и постави привремен застапник Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, кој во оваа постапка ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.126/98. (33441)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Сафет Селими од с.Речане-Гостиварско, против тужената Селими род.Кулемани Албана од Р.Албанија со непозната адреса.

Се повикува тужената или било кое друго лице во рок од 30 дена да се јават во судот и да достават точна адреса. Доколку во рок од 30 дена не се јави тужената ниту пак назначи свој полномошник судот ќе ја постави за привремен застапник Душица

Димитриеска, стручен соработник при овој суд која во постапката ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот пол-номошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.516/99. (33442)

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Зефир Селими од с.Топлица-Гостиварско, а против тужениот Мурати Несим со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса и нема свој полномошник му се поставува привремениот застапник Душица Димитриеска, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.529/99. (33097)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води процесна постапа за утврдување на татковство по тужбата на тужителот мал.Алексовска Деа, застапувана од нејзината мајка Томовска Лиле од с.Мл.Нагоричане-Куманово, против тужениот Алексовски Риско со непозната адреса на привремено живеалиште во Швајцарија.

Се повикува тужениот или било кое друго лице да се јави во судот во рок од 30 дена или да ја достави адресата на тужениот или пак, да постави свој полномошник. Доколку не се јави никој ниту тужениот ниту му биде доставена адреса до судот, судот го поставува за привремен застапник адвокатот Тони Цветковски од Куманово, кој ќе го застапува тужениот доколку тој не се појави пред судот.

Од Основниот суд Куманово, V П.бр.1475/99.

(33096)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по тужбата на тужителот А.Д. за осигурување "Македонија" -филијала-Тетово, против тужениот Елмази Агим ул.Брака Миладинови"бр.400, од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Елмази Агим да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да ја достави неговата адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, доколку не се јави, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.794/99. (33443)

Пред Основниот во Тетово се води спор за смеќавање на владение по тужбата на тужителот Сафет Берзати од Тетово, против тужениот Екрем Исмаили и Афет Исмаили двајцата од Тетово, ул."113" бр.17, а сега на работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да определат свој полномошник или достават своја точна сегашна адреса на живеење. Во спротивно, на истите ќе им биде определен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.719/99. (33100)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Рукије Љоки од Тетово, ул."Штипска" бр.130, против тужениот Насер Љоки од Тетово, ул."Штипска" бр.30, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку тужениот не одреди свој полномошник, кој ќе го застапува во постапката или да достави точна адреса на живеење или место на престојувалиште судот преку ЦСР-Тетово ќе му одреди привремен старател, кој ќе го застапува во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П.бр.878/99. (33102)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Шабан Шабан ул."Широк Дол" бр.44 В од Штип, против тужената Кавсер Шабан од с.Селце-Штип, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Кавсер Шабан од с.Селце, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и да достави точна адреса на престојување или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.733/99. (33099)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3731/99, на регистарска влошка бр. 020178367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет „МИЛ-ВИ“ Милена ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 22, Неготино.

Основач: Милена Лазова од Неготино.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.61, 15.71, 15.72, 15.91, 15.60, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Основачот не одговара за обврските на друштвото, а ризикот го сноси во висина на основачкиот капитал.

Лице овластено за застапување Милена Лазова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3731/99. (31360)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1345/99, на регистарска влошка бр. 020163387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија

и услуги „БЕЛ ЦВЕТ“ Љубиша и др. ДОО увоз-извоз ул. „Железничка станица“ бр. 89, Куманово.

Дејности: 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.92, 15.93, 15.94, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Управител на друштвото е Љубиша Лилик.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1345/99. (31361)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10365/98, на регистарска влошка бр. 020012764-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЛ во Друштво за производство и услуги и промет „ДАЦА КОМЕРЦ 5“ Миле ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „1“ бр. 56, нас. Долно Којнаре, Куманово.

Дејности: 01.011/1, 01.11/2, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.20, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98/2, 19.20, 20.30, 20.40, 24.16, 24.17, 25.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10365/98. (31262)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2613/99, на регистарска влошка бр. 020166597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие во Друштво за производство, трговија и услуги, „ЛИПА-ТРЕЈД“ Тони ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 5/1, Велес.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.24, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Тони Јовановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2613/99. (31363)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4710/99, на регистарска влошка бр. 020152857-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ДЕКИ КОМЕРЦ“ Билјана, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Васил Главинов“ бр. 19, Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.70, 27.41, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.05, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 72.30, 72.50, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Илковска Билјана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4710/99. (31364)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1646/99, на регистарска влошка бр. 020159987-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „САТЕКС“ Садри и Мирсад, ДОО увоз-извоз, Каменане, општина Каменане.

Основач: Садри Веапи и Мирсад Меапи од Каменане.

Управител: Садри Веапи без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1646/99. (31365)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13214/98, на регистарска влошка бр. 020142487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство и трговија „ЧИНГ ХЕМИКАЛ КО“ Петре,

ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 33/44, Скопје.

Дејности: 15.71, 15.72, 15.91, 1.95, 15.98/1, 15.98/2, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 70.31, 71.33, 71.34, 72.30, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со сите соседни земји СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Петре Чингаров, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13214/98. (31366)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9895/98, на регистарска влошка бр. 02017154?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД во ТП на Трговија на мало Ибиш Тахир Самет „ЗЛАТЕН ДЕЛИШЕСТ“ ТП, ул. „Виетнамска“ бр. 1, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.27.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со ситот свој имот лично.

Управител е Ибиш Тахир Самет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9895/98. (31367)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1096/98, на регистарска влошка бр. 02012844?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Претпријатието за градежништво, услуги и трговија „СОНЦЕ S“ ЦО увоз-извоз, н.м. Илинден, ул. „Гоце Делчев“ бр. 177, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 20.40, 21.11, 21.12, 15.81, 15.86, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.02, 92.33, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, пренос на стоки во меѓународниот сообраќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Јонче Николовски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1096/98. (31368)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5978/99, на регистарска влошка бр. 02017295?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец, Млечен ресторан „СЛАВНА ДЕБАРИЦА“ А.К. ТП Вељаноски Петре Дејан „Г. Петров“ бр. 60/2, лок. 7, Скопје.

Дејности: 15.81/1 производство на леб и печива во свежа состојба; 55.30/2, услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Вељаноски Петре, Дејан – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5978/99. (32698)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3134/99, на регистарска влошка бр. 02016858?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Автотакси „ЦРНИ“ ТП Шабан Реџеп Фазлиовски, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 64-4-3, Скопје.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Шабан Реџеп Фазлиовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3134/99. (32699)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11607/99, на регистарска влошка бр. 02017716?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ, согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ФОРТИ“, Даме ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран – Стар Дојран, ул. „Мирче Ацев“ бр. 29.

Основач е Даме Матаничков.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.16, 17.17, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 72.18, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија; услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Матаничков Даме – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11607/99. (32700)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 32/99, се запишува Кајакарски клуб на дива води "Просек" од Демир Капија.

Кајакарскиот клуб на дива води "Просек" од Демир Капија, се основа поради поттикнување, омасовување, развој, унапредување и афирмација на кајакарството на дива води како спортска дисциплина, развивање на спортското и техничкото воспитување кај своите членови, особено со помладите категории како кадети, кадетки, младинци, младинки, сениори и сениорки, како и грижа за здравствената заштита на спортистите.

Седиштето на Клубот е во Демир Капија.

Од Основниот суд во Неготино. (33078)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 19/98, се запишува Здружението на граѓани "Организација на жените на Општина Неготино", со седиште во Неготино.

Здружението ќе го застапува и претставува во правниот промет лицето Јуришиќ Родна од Неготино.

Здружението е регистрирано заради развој, осознавање и исполнување во целост на меѓународните конвенции и универзалната декларација за еднаквост, права и слободи, безполова дескриминација.

Од Основниот суд во Неготино. (33080)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 21/99, се запишува Фудбалски клуб "Партизан" од Тимјаник.

Фудбалскиот клуб "Партизан" од Тимјаник, се основа поради спортување и рекреирање на младинци и други граѓани, обезбедување на постојан развој на фудбалскиот спорт врз основа на аматеризам и развој, грижа за здравствена заштита на фудбалерите и примена на научните достигнувања во спортската дисциплина заради унапредување на фудбалската игра како и учество во лига натпреварувања кои ги организира ОФС и ФСМ.

Седиштето на Клубот е во Тимјаник.

Од Основниот суд во Неготино. (33082)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 31/99, се запишува Здружение за одгледување и заштита на расни птици и ситни животни "Опстанок" од Неготино.

Здружението за одгледување и заштита на расни птици и ситни животни "Опстанок" од Неготино се основа поради преземање на мерки за заштита, одгледување и унапредување на расните птици и ситните животни, организира предавања, курсеви и семинари од областа на одгледувањето и заштитата на расните птици и ситните животни на генетска основа, воспоставува и негува пријателски односи со други здруженија како и покренува и развива изложби на расни птици и ситни животни.

Седиштето на Клубот е во Неготино.

Од Основниот суд во Неготино. (33084)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 12/99, се запишува Спортско риболовно друштво ФК "9-ти Мај" од Неготино.

Спортско риболовното друштво ФК "9-ти Мај" од Неготино се основа поради развивање и унапредување на спортскиот риболов во согласност со потребите на членството, а во согласност со програмите на здружението на спортски риболовци Неготино како и залагање за омасовување на спортскиот риболов, успешно спортување и репрезентирање со свои членови на натпреварите.

Седиштето на друштвото е во Фабриката за кабли "Неготино" во Неготино, ул. "Индустриска" бб.

Од Основниот суд во Неготино. (33085)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар, под Рег.бр. 61/99, се запишува здружение на граѓани Фудбалски клуб "ГФК ГОСТИВАР" - Гостивар, со седиште на ул. "Живко Брајкоски" бб, Гостивар, кое го застапува претседателот - Зендели Али од Гостивар.

Цели и задачи на клубот се грижата и омасовување на фудбалскиот спорт во клубот и развивање на внатрешни, демократски односи и влијанието на членството врз работата на своите органи и тела, работи на стручното издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање на разновидни форми на воспитно образовни и стручни дејности, развивање и јакнење на спортскиот морал на своето членство, развивање на спортската дејност помеѓу работните и младите луѓе почнувајќи од општина и пошироко низ цела РМ, развивање на меѓучовечки односи меѓу спортистите во градот, грижата, афирмирањето, стручното усовршување и стимулативни мерки и други работи како на клубот така и на младите луѓе се од аспект на спортот.

Од Основниот суд во Гостивар. (33086)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.РЕГ.ЗГ.бр. 250/99 од 30.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на "Интернационал Карате До Шотокаи - организација за Македонија" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр.5.

Дејноста на "Интернационал Карате До Шотокаи - организација за Македонија" - Скопје е: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, координирање и усогласување на програмските активности на човекот, да води грижа за квалитетот на членовите и нивно перманентно учество на сите карате натпревари и манифестации, да води грижа за објектите во кои ја одвива својата основна дејност - тренингот, се грижи за унапредување на здравствената заштита на каратистите, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер и да развива соработка со сите карате клубови и организации во државата.

Со денот на запишувањето во Регистарот "Интернационал Карате До Шотокаи - организација за Македонија" - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33172)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.РЕГ.ЗГ.бр. 240/99 од 20.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани Нинца клуб "Скопје" - Скопје, со седиште на бул. "Асном" бр. 19/2 17 Скопје.

Основните цели, задачи и дејност на здружението на граѓани Нинџа клуб "Скопје" - Скопје, се масовно опфаќање на пионери, младинци и возрасни со цел запознавање и изучување на нинџа техники, рекреативен приод на спортот, аматерски приод кон нинџа спортот, професионален приод кон нинџа спортот, учество и организација на државни и меѓународни натпревари од официјален и пријателски карактер.

Здружението на граѓани Нинџа клуб "Скопје" - Скопје ќе го застапува и претставува во правниот промет овластеното лице.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението на граѓани Нинџа клуб "Скопје" се стекнува со својство со правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33359)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 31/99 од 22.01.1999 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб "Гевгелија" од Гевгелија, со седиште во Гевгелија.

Скратено име на клубот е ФК "Гевгелија" од Гевгелија.

Основна дејност на здружението е омасовување и развој на фудбалскиот спорт - особено со помладите категории на лица, учество на клубот во организиран систем на натпревари, како и меѓународни натпревари од официјален и пријателски карактер.

Лице овластено да го застапува здружението е Софијанов Атанас од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на ФК "Гевгелија" од Гевгелија е територијата на Општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (33368)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 157/99 е запишан Женски одбојкарски клуб "ШКЕНДИЈА" од Тетово.

Работа и активности на здружението е поттикнување, унапредување и помагање во активности и акции насочени кон унапредување и популаризација на одбојкарскиот спорт, создавање материјални, стручни и кадровски услови за репрезентирање на истиот и слично по член 11 од Статутот од 09.09.1999 година.

Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Браќа Миладинови" 91, а ќе делува на подрачјето на територијата на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (33375)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 35/99 од 23.04.1999 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Енигматскиот клуб "Цепиум" од Гевгелија, со седиште во Гевгелија.

Скратено име на клубот е ЕК "Цепиум" од Гевгелија.

Основна дејност на здружението е поттикнување и развој на интересот кај сите возрасни за поактивно занимавање со енигматика, решавање на крстозбори, составување на крстозбори, организирање на натпревари на ниво на општина и меѓу клубовите на Републиката и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Димитар Каев од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на ФК "Гевгелија" од Гевгелија е територијата на Општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (33400)

Основниот суд Кочани, со решение Зг.бр. 40/99 утврди дека програмата и статутот на Еколошкото друштво "Липа" од с.Чешиново, го запиша во судскиот регистар под реден бр. 40 за 1999 година.

Здружение на граѓани Еколошко друштво "Липа" с.Чешиново, со скратен назив Е.Д. "Липа" од с.Чешиново, основано заради следење на еколошката состојба на потесното и поширокото подрачје на РМ, покрнување на активности за унапредување и заштита на животната средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општината и пошироко, а неговото седиште е во с.Чешиново.

Од Основниот суд во Кочани.

(33402)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.343/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Иртекс" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Г.Петров" бр.26 б/4-15 од Скопје со жиро сметка 40120-601-315530.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр.10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(32208)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.685/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Бетехна" д.о.о. Скопје, ул."Народен фронт" бр.31/2, Скопје со жиро сметка 40100-601-364490.

За ликвидатор се определува лицето Тасевски Денис, ул."Народен Фронт" бр.31/2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(32347)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.820/99 од 16.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, консалтинг и инженеринг "Арарат" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Васил Горгов" бр.24-3/19, Скопје со жиро сметка 40100-601-191801.

За ликвидатор се определува лицето Горан Поповиќ, ул."Васил Горгов" бр.24-3/19.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32428)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.746/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "Металик" д.о.о. Куманово, ул. "Вараждинска" бр.8 од Куманово со жиро сметка 40900-601-13586.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "Трета М.У.Б." бр.67-ц/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.747/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "Мишел Комерц" д.о.о. Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр.67-3/8 од Куманово со жиро сметка 40900-601-27541.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "Трета М.У.Б." бр.67-ц/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.498/99 од 07.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "Ариско" д.о.о. Скопје, ул. "В.С.-Бато" бр.19/3-28 од Скопје со жиро сметка 40100-601-250202.

За ликвидатор се определува лицето Виолета Илиевска, ул. "Горѓи Сугаре" бр.2-1/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32622)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.589/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Графоскопје-Комерц" д.о.о. Скопје, ул. "Трифун Бузев" бр. 3/4-10 од Скопје со жиро сметка 40120-601-129337.

За ликвидатор се определува лицето Виолета Илиевска, ул. "Горѓи Сугаре" бр.2-1/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32623)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.823/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "М-Моделс" ц.о. Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.6-б од Скопје со жиро сметка 40100-601-341606.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета, ул. "Народен Фронт" бр.27/28 и тел.110-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32625)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.825/99 од 21.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги, експорт-импорт "Интерпроект" ц.о. Скопје, ул. "Методија Митевски" бр.11-2/6 од Скопје со жиро сметка 40100-601-51446.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета, ул. "Народен Фронт" бр.27/28 и тел.110-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32626)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.824/99 од 22.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Бети-Компјутинг" д.о.о. Скопје, ул."Петар Манџуков" бр.42-б од Скопје со жиро сметка 40100-601-245882.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета, ул."Народен Фронт" бр.27/28 и тел.110-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32627)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.819/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно и трговско претпријатие на големо и мало "Снегот" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Б.Менков" бр.1-3/6, Скопје со жиро сметка 40100-601-158841.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Ј.Сандански" бр.50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32629)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.905/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Микена-Трејд" експорт-импорт п.о. Скопје, ул."Славејко Арсов" бр.14 а од Скопје со жиро сметка 40100-601-370762.

За ликвидатор се определува лицето Накова Даница, ул."Х.Т.Карнош" бр.4 и тел.277-956.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32661)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.508/99 од 07.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "Титлис-Мак" д.о.о. Скопје, ул."Јани Лукровски" бр.7-7/4 од Скопје со жиро сметка 40110-601-89519.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул."Јани Лукровски" бр.10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32843)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.487/99 од 03.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно прометно услужно претпријатие на големо и мало "Медиа" Скопје, ул."Шандор Петефи" бр.10-а од Скопје со жиро сметка 40100-601-15372.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул."Јани Лукровски" бр.10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32844)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.702/99 од 15.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие производно, трговско и услужно "Емин-Комерц" увоз-извоз ц.о. Тетово, с.Милетино од Тетово со жиро сметка 41500-601-370027.

За ликвидатор се определува лицето Бранко Милосавлевски, ул."132" бр.4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.644/99 од 07.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "Наш Стил" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул."М.Тито" бр.74/6 од Тетово со жиро сметка 41500-601-53531.

За ликвидатор се определува лицето Златко Гелевски, ул."Маршал Тито" бр.74/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два

примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.965/99 од 30.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Мега Инвест" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул."Костурска" бр. 1/2-4 од Скопје со жиро сметка 40100-601-293441.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33034)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.996/99 од 23.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Радиостаница "Радио-Тумба" ц.о. Куманово од Куманово, ул."В.Драгомански" бр.12, со жиро сметка 40900-603-1702.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.623/99 од 04.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Штедилница "Амсм" АД Скопје, ул."И.Р.Лола" бр.51 Скопје со жиро сметка 40100-625-1216.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33036)

Се заклучува ликвидациона постапка над претпријатието за производство, инженеринг, изведување, промет на големо и мало "Процесор" ц.о. бул."Јане Сандански" бр.116-5/4 и жиро сметка 40100-601-310039 отворена со решение Л.бр.69/98 од 23.11.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Стефан Милин Димитриевски, ул."Фрањо Клуз" бр. 24/9.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33037)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.966/99 од 30.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Лав Компани" ц.о. Скопје, ул."Н.Петров" бр.10-б Скопје со жиро сметка 40100-601-307703.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33057)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.769/99 од 17.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот П.О.З. Аптека "Филиз-Фарм" Агим Бислими ДООЕЛ Куманово, ул."11 Ноември" бр.50-а, со жиро сметка 40900-603-2715.

За ликвидатор се определува лицето Бајрами Авни, ул."Октомвриска Револуција" бр.52/3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33089)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.977/99 од 22.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Уни Комерц-Траде" д.о.о. Скопје, ул."Н.Русински" блок 4, локал 5-6 од Скопје со жиро сметка 40120-601-351095.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Републи-

ка Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.851/99 од 10.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Аква" Радомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Трифун Хаџијанев" бр.1/13 со жиро сметка 40110-601-109051.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.972/99 од 24.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Золенса" Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Шидска" бр.17 а, Скопје со жиро сметка 40120-601-258648.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.347/99 од 22.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и деловни услуги експорт-импорт "Гук-Комерц" ц.о. Скопје, ул."Леринска" бр.27-б од Скопје со жиро сметка 40120-601-87764.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.1075/99 од 30.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услужни дејности "Ма-Пет Комерц" Скопје, ул."Скоевска" бр.1/2-6 од Скопје со жиро сметка 40100-601-114049.

За ликвидатор се определува лицето Стефан Филиповски.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33030)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.901/99 од 30.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за менаџмент консалтинг "Смарт Консалтинг" д.о.о. Скопје, ул."Козара" бр.42-1/10 од Скопје со жиро сметка 40100-601-286744.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33031)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.928/99 од 30.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало во приватна сопственост "Вел" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул."Шарски одред" бр.12 од Скопје со жиро сметка 40100-601-171922.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул."Јане Сандански" бр.50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33033)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП 1414, план 6, скица 18, во м.в."Питалиеви Ниви", класа 6, површина од 2338 м², во КО Смоквица сопственост на Бундов Јован од Смоквица, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр.4-а во Гевгелија. (32166)

Сопственикот Црвенкоски Грозде од Скопје, ул. "Франце Прешерн" бр.60 В, продава недвижен имот и тоа: шума на КП бр.338 во м.в. "Црвени кладенци", класа 5, површина од 3000 м², шума на КП бр.388 во м.в. "Вртешка", класа 5, површина од 4924 м²; нива на КП бр.4826/3 во м.в. "Даб", класа 3, површина од 2404 м²; нива на КП бр.5032 во м.в. "Лутике", класа 5, површина од 719 м² сите во КО Слатино, по Поседовен лист бр.24, за цена од 46.000,00 денари.

Се повикуваат лицата со првенствено право, како и сите заинтересирани лица, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотар, Тана Топалоска, ул. "Македонски просветители" бб, Охрид, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", во спротивно го губат правото на првенство. (32168)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 1030/2 со површина од 430 м², на м.в. "Истра", означена како кат.култура-нива, класа 8, за КО Љубаништа-Охрид, опфатена во ПЛ бр.501, сопственост на Сотирски Тодор од с.Љубаништа - Охрид, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана, ул. "Македонски Просветители" бр.8 во Охрид. (32169)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Кавадарци 1 (вон), КП 4640, план 009, скица 009, м.в. "Голиграз", кат. култура-лозје, класа-3, површина од 5418 м², и КП 5215, дел 1, план 009, скица 009, м.в. "Бели камења", кат.култура-лозје, класа 4, површина од 1245 м², во сопственост на Илија и Стојче Стефанови од Кавадарци 1/2 (една половина) идеален дел видно од Имотен лист бр. 346 за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. (32315)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 332/1, план 4, скица 8, м.в. "Поточани", класа 4, површина од 2106 м², во КО Сенокос, сопственост на Хамиди Абдулхамид Земри, с.Сенокос, за цена од 70.200,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на

РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб во Гостивар. (32316)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 1137/1-4-2 нива од 3 класа на м.в. "Орашка" површина од 1055 м², по П.Л. бр.295 за К.О. Врпчиште, сопственост на Сулејмани Абдулселама Алинадр и Сеулејмани Абдулселама Аднан двајцата од с.Врпчиште за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл.14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул. "Кеј Вратство" бр.5-А, Гостивар. (32317)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, парцела број 793, м.в. "Оризари" нива, површина од 1342 м², во КО Чифлик, сопственост на Горѓиев Зоран од Скопје, ул. "Козле" бр.134-Б, за цена од 12.170,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр.138, Неготино. (32321)

Јагуриноски Владимир од Прилеп, ул. "Егејска" бр.73 врши размена на недвижен имот заведен во ПЛ бр.394 за КО Пашино Рувци, број на парцела 750 пасишта класа 1 површина 1498 м², број на парцела 751 нива класа 5 површина 2896 м², број на парцела 853 нива класа 3, површина 2174 м², број на парцела 1023/2 нива класа 4 површина 2989 м², како и една идеална половина од недвижен имот заведен во ПЛ бр.393 за КО Пашино Рувци број на парцела 91 нива класа 2, површина 4890 м², број на парцела 586 нива класа 2 површина 819 м², број на парцела 586 двор во површина 500 м², куќа површина од 122 м², број на парцела 587 нива класа 2 површина 1741 м², број на парцела 588 нива класа 2 површина 2081 м², број на парцела 596 нива класа 2 површина 916 м², број на парцела 1666 градина класа 3 површина 490 м², број на парцела 1666 нива класа 4 површина 502 м², број на парцела 1856 нива класа 3 површина 5718 м², број на парцела 1856 градина класа 3, површина 800 м².

Размената се врши за куќа во Прилеп со површина од 42 м², и двор во површина од 57 м².

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр.8, Прилеп. (32318)

Јагуриноски Тасе од с.Пашино Рувци врши размена на својот идеален дел од следниот недвижен имот заведен во ПЛ бр.2203 за КО Прилеп 1 број на парцела 3428 на ул."Егејска" бр.73 под објект 84 м², и двор 114 м², за недвижен имот кука во село Пашино Руфци и земјоделско земјиште во површина од 19 декари без оглед на класа кое ќе се наоѓа во село Пашино Руфци.

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко" бр.8, Прилеп. (32319)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина построена во КО Катланово, на КП бр.1125/4, план 9, скица 25, м.в."Стари лозја", класа 4, површина од 872 м², сопственост на Живка Илиќ, Миодраг Илиќ и Ненад Илиќ за цена од 45.344,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул."К.Ј.Питу" бр.15, Т.Ц. Скопјанка, Скопје. (33678)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

- Пасош бр.182969 на име Имер Јонузи, с.Слатино, Тетово.
 Пасош 1151968/98, издаден од УВР - Куманово на име Аџиџи Шефки, с. Ваксинце, Куманово. (33070)
 Пасош бр.124182/93, издаден од УВР - Скопје на име Александар Блажески, ул.Г. Капчев бр.47, Скопје.
 Пасош бр.1064136/98, издаден од УВР - Куманово на име Сељадин Азири, с. Опас, Куманово. (33118)
 Пасош бр.434971/94, издаден од УВР - Скопје на име Костов Борис, ул. В. Горгов бр.20/1-21, Скопје. (33119)
 Пасош бр.0829225, издаден од УВР - Прилеп на име Бекироски Садрија, с. Дебреште, Прилеп. (33120)
 Пасош бр.0921008 на име Горгиев Атанас, с. Ораовица, Радовиш. (33121)
 Пасош бр.958020/96, издаден од УВР - Куманово на име Бадевска Емилија, ул. Октомвриска Револуција 4/4-18, Куманово. (33132)
 Пасош бр.0567423/95, издаден од УВР - Велес на име Маја Амбарова, ул.Белградска бр.82/1-3, Велес. (33138)
 Пасош бр.0702710, издаден од УВР - Скопје на име Рамадан Алиовски, с. Кадино, Скопје. (33151)
 Пасош бр.387529/94, издаден од УВР - Скопје на име Кимет Садик, ул. А. писевски бр.10, Скопје. (33153)
 Пасош бр.1096300, издаден од УВР - Куманово на име Салихи Кенан, с. Алигерце, Куманово. (33154)
 Пасош бр.0469848, издаден од УВР - Велес на име Петре Леов, ул.Костурска бр.51, Велес. (33155)
 Пасош бр.1039000/97, издаден од УВР - Скопје на име Сабри Буши, ул. С. Стефковска бр.147, Скопје. (33157)
 Пасош бр.1005668/97, издаден од УВР - Скопје. на име Рушители Бесник, бул. Паризански одреди 6/1, Скопје.

- Пасош бр.1228281/98, издаден од УВР - Тетово на име Јетмир Љимани, с. Желино, Тетово. (33163)
 Пасош бр.1232169/99, издаден од УВР - Скопје на име Рахман Зекири, ул. Б. Менков 3 а/1-4, Скопје. (33185)
 Пасош бр.771719/96, издаден од УВР - Скопје на име Емин Себастијан, ул.Че Ге Вара бр.27, Скопје. (33186)
 Пасош бр.0975757/97, издаден од УВР - Скопје. на име Емин Шашиме, ул.Иљо Војвода бр.29, Скопје. (33187)
 Пасош бр.0829437, издаден од УВР - Прилеп на име Исмаилоска Ајтен, ул.Авала бр.30, Прилеп. (33190)
 Пасош бр.1060819, издаден од УВР - Прилеп на име Исмаилоски Тахир, Прилеп. (33191)
 Пасош бр.730462, издаден од УВР - Штип на име Конев Лазар, ул.Б.Мучето бр. 12, Штип. (33192)
 Пасош бр.293920 на име Димовски Михајло, ул. Борис Кидрич бр.118, Битола. (33193)
 Пасош бр.1179006, издаден од ОВР - Дебар на име Амети Мукадес, ул.Н.Венец 66, Дебар. (33194)
 Пасош бр.304387 на име Амети Шефи, с. Боговиње, Тетово. (33195)
 Пасош бр.880766/96, издаден од УВР - Тетово на име Идризи Мехмед, с.Полотица, Тетово. (33207)
 Пасош бр.436849/94, издаден од УВР - Скопје на име Љубе Деловски, ул.Варшавска бр.94, Скопје. (33219)
 Огласот за пасош објавен во "Службен весник на РМ" бр. 59 од 15.09.1999 година на име Стевановиќ Саша, ул.Народна револуција -1/2, Куманово се стортира.
 Пасош бр.611288, издаден од на име Чобанов Никола, ул.Кузман Капидан бр.18, Охрид. (33314)
 Пасош бр.1282293, издаден од на име Селими Сафет, с.Речане, Гостивар. (33316)
 Пасош бр.245837, издаден од на име Ејуп Мустафа, с.Требош, Тетово. (33320)
 Пасош издаден од на име Севдије Хајрулаи, ул.К.Ј.П. бр.116, Тетово. (33321)
 Пасош бр.1113557, издаден од на име Стајковска Фрона, Берово. (33322)
 Пасош бр.639924/95, издаден од УВР - Скопје на име Фикрет Жиле, ул. С. Стефкова бр.167, Скопје. (33325)
 Пасош бр.320877, издаден од УВР - Скопје на име Рамадан Сали, ул.П. Драганов бр.28, Скопје. (33335)
 Пасош бр.30597, издаден од УВР - Скопје. на име Гроздан Ивановски ул.А.Велков 37 бб, с.Стајковци, Скопје. (33336)
 Пасош бр.475906/94, издаден од УВР - Скопје на име Арифовска Санија, ул. Бутелска бр.76, Скопје. (33347)
 Пасош бр.976679/97, издаден од УВР - Скопје на име Баки Фазлија, с. Студеничани, Скопје. (33354)
 Пасош бр.0951189, издаден од на име Георги Димитров, с.Зрновци, Кочани. (33405)
 Пасош бр.903012, издаден од на име Халили Дашурије, с.Неготино, Тетово. (33413)
 Пасош бр.1073648/98, издаден од УВР - Скопје на име Исеновски Мустафа, с. Чифлик, Скопје. (33420)
 Пасош бр.520469, издаден од на име Асани Фетије, с.Лакавица, Гостивар. (33467)
 Пасош бр.1219512, издаден од на име Алили Басрије, с.Д.Бањица, Гостивар. (33469)
 Пасош бр.270963, издаден од на име Нура Блерим, с.Велешта, Струга. (33471)
 Пасош бр.1044916, издаден од на име Елеси Нафи, ул. Мислешевски пат бр.189, Струга. (33473)
 Пасош бр.304501/94, издаден од УВР - Тетово на име Љума Сулејман, ул."176" бр.17, Тетово. (33494)
 Пасош бр.740305/95, издаден од УВР - Тетово на име Низамедин Амита, с. Глоги, Тетово. (33546)

Пасош бр.3615/92, издаден од УВР - Тетово на име Малики Хава, ул.Б.Кочовски бр.11, Тетово. (33554)

Пасош бр.616424, издаден од УВР - Куманово на име Фатмир Камили, с. Оризаре, Куманово. (33595)

Пасош бр.1273854, издаден од УВР - Скопје на име Таиров Суат, ул. Брсјачка буна бр.45, Скопје. (33597)

Пасош бр.0983165/97, издаден од УВР - Куманово на име Карими Авдула, с.Опас, Куманово. (33600)

Пасош бр.1128953, издаден од УВР - Скопје на име Таирова Шефика, ул. Демирхисарска бр.44, Скопје.

Пасош бр.1186201/99, издаден од УВР - Скопје на име Азир Кенеди, Скопје. (33606)

Пасош бр.638736/95, издаден од УВР - Скопје на име Кадри Реџеми, с. Грчец, Скопје. (33625)

Пасош бр.1073907/98, издаден од УВР - Скопје на име Шеваљ Незири, с. Грчец, Скопје. (33627)

Пасош бр.1071713/98, издаден од УВР - Тетово на име Иман Адеми, ул. Р. Цониќ бр.49, Тетово. (33628)

Пасош бр.388771/94, издаден од УВР - Скопје на име Зоран Петровски, ул. Д. Чуповски бр.70/2-5, Скопје.

Пасош бр.0655843/95, издаден од УВР - Велес на име Имеровски Сафит, с. Бузалково, Велес. (33674)

Пасош бр.450836/94, издаден од УВР - Скопје на име Аземи Авдула, ул. Дижонска бр.1/8, Скопје. (33679)

Пасош бр.722342/95, издаден од УВР - Скопје на име Сулејмани Фатмир, ул. 104 бр.45 а, с. Љубин, Скопје.

Пасош бр.1231742/99, издаден од УВР - Скопје на име Антеска Славица, ул. Карпошово востание бр. 2/3-10, Скопје. (33682)

Пасош бр.1136992, издаден од на име Арбен Садики, с.Желино, Тетово. (33685)

Пасош бр.529047, издаден од на име Вејсели Фатиме, ул. Драге Богески бр.32, Кичево. (33686)

Пасош бр.854070, издаден од на име Вучковски Јовица, ул.Н.Револуција бр.58/2, Куманово. (33687)

Пасош бр.1120000, издаден од на име Мамер Хамди, ул. 160 бр.23, Тетово. (33689)

Пасош бр.1199296, издаден од на име Хамди Ферат, ул. Б.Миладинови бр.284, Тетово. (33690)

Пасош бр.27840, издаден од на име Баловски Ацо, с.Враништа, Струга. (33691)

Пасош бр.678064/95, издаден од на име Караџиски Драгољуб, ул.11 Октомври бр.14/24, Скопје. (33692)

Пасош бр.1201954, издаден од на име Долински Николче, с.Јабланица, Струга. (33693)

Пасош бр.0105464, издаден од на име Симоновски Цане, ул.С.Митровица бр.40, Битола. (33694)

Пасош бр.1208000, издаден од на име Исмајлоски Нимет, с.Лабуништа, Струга. (33695)

Пасош бр.184956, издаден од на име Мехмеџи Ахмед, с.Бачишта, Кичево. (33696)

Пасош бр.796900, издаден од на име Стефановски Драган, ул.Окт. Револуција бр.21/2, Куманово. (33698)

Пасош бр.7969904, издаден од на име Стефановска Розета, ул.Окт. Револуција бр.21/2, Куманово. (33700)

Пасош бр.1172583/98, издаден од УВР - Скопје на име Зекирија Џури, ул. Дримкол бр.9, Скопје. (33730)

Пасош бр.485443/94, издаден од УВР - Струмица на име Коцевски Мики, с. Василево бр. 342, Струмица.

Пасош бр.0029998, издаден од ОВР - Валандово на име Дилберов Љупчо, ул.М.Тито бр.2, Валандово. (33761)

Пасош бр.697765, издаден од УВР - Струмица на име Витанов Митко, с. Пиперево бр. 189, Струмица. (33763)

Пасош бр.828245/96, издаден од УВР - Тетово на име Салин Исак, с. Пршовце, Тетово.

Пасош бр.828246/96, издаден од УВР - Тетово на име Салин Љатифе, с. Пршовце, Тетово.

Пасош бр.0030926/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Манушев Васил, ул."Салвадор Аљенде" бр. 29, Скопје.

Пасош бр.1135484/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Терес Емин, ул."Шуто Оризари" бр.130-а, Скопје.

Чекови од бр.3913279 до 3913286, 4419746, 4419747 и 4419748, од тековна сметка бр.11848-69, издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Шакири Фатмир, Скопје. (33495)

Чекови од бр.4173881 до 4173883, 3586804, 2649870, 2605562 и 3698446, од тековна сметка бр.44059-06, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рауфи Скендер, Скопје. (33550)

Работна книшка на име Незир Аслани, с. Сарај, Скопје. (33619)

Работна книшка на име Иса Дошљак, Скопје. (33658)

Избирачка легитимација бр.1473913А -01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Петровска Анита, Скопје. (33547)

Избирачка легитимација бр.14738924-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Петровски Бранислав, Скопје. (33548)

Избирачка легитимација бр.13452709-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Перковска Драгица, Скопје. (33552)

Избирачка легитимација бр.14687131-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Ципушев Борис, Скопје. (33596)

Избирачка легитимација бр.12660804--01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Огненоски Сашо, Скопје. (33609)

Избирачка легитимација бр.12657579-01-01, издаден од Министерство за правда, Скопје на име Огненоски Ки-ро, Скопје. (33611)

Избирачка легитимација бр.13543186-01-01, издадена од Министерство за правда, Скопје на име Ленче Автовска, Скопје. (33620)

Избирачка легитимација бр.12662181-01-01, издадена од Министерство за правда, Скопје на име Огненоска Ленка, Скопје. (33623)

Избирачка легитимација бр.14591877-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Милица Лучиќ, Скопје. (33629)

Избирачка легитимација бр.14880186-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Александар Николов, Скопје. (33675)

Избирачка легитимација бр.14737758-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Поповска Дара, Скопје. (33676)

Избирачка легитимација бр.14739122-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Чупеска Снежана, Скопје. (33677)

Избирачка легитимација бр.14662588-01-01, издадена од Министерство за правда Скопје на име Владе Богдановски, Скопје. (33681)

Избирачка легитимација бр.14519823-01-01, издаден од Министерство за правда, Скопје на име Јанев Борис, Скопје. (33683)

Чек бр.842542-842546 на име Стојаноски Ратко, Гостивар. (33323)

Чек бр.3786960, од тековна сметка бр.22411-39, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Софка Јанковска, Скопје. (33452)

Работна книшка Павловски Боро, Битола. (33115)

Работна книшка на име Ташко Пупаловски, ул."11-ти Октомври" бр.82, Ресен. (33130)

Работна книшка на име Мицкоска Љуба, ул. "Димитар Влахов" бр.16, Кичево. (33142)

Работна книшка на име Јахјовиќ Шериф, с. Здуње, Гостивар. (33143)

Работна книшка на име Ѓорѓиевски Марјан, ул. Народна Револуција бр.172, Куманово. (33146)

Работна книшка на име Котески Круме, с. Новоселани, Прилеп. (33147)

Работна книшка на име Коцева Елизабета, ул."Широк Дол" бр.26, Штип. (33149)

Работна книшка на име Андоновски Зоранчо, ул. "Партизанска" бр.23, Неготино. (33150)

Работна книшка на име Смиќевска Славјанка, ул. Љ.Б.Пиш бр.93, Тетово. (33206)

Работна книшка на име Ангеловска Афродита, Македонска Каменица, Кочани. (33208)

Работна книшка на име Ангеловска Илка, ул. И. Присатенка бр.46, Прилеп. (33209)

Работна книшка на име Аки Османи, с. Лојане, Куманово. (33232)

Работна книшка на име Ангелов Ацо, с.Штука, Струмица. (33233)

Работна книшка на име Редоски Авнији, с. Дебреште, Прилеп. (33246)

Работна книшка на име Муарем Скендер, Скопје. (33326)

Работна книшка, издаден од на име Влатко Бочваров, Кочани. (33328)

Работна книшка на име Додевски Синиша, Куманово. (33328)

Работна книшка на име Сали Таир, Велес. (33386)

Работна книшка на име Кофкаровски Борислав, Скопје. (33387)

Работна книшка на име Никола Поленак, Скопје. (33210)

Воена книшка на име Новоселски Зоран, с. Двориште, Берово. (33210)

Чековна картичка бр.930/62, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје. - Главна филијала - Штип на име Трајанова Магдалена, ул."Т.Прличев" бр.9, Штип. (33244)

Чековна картичка бр.9176/914 и чекови од бр. 2350116 до 2350122, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје. (33245)

-Главна филијала-Штип на име Татјана Бајрактарова, ул.25-ти мај бр.4, Штип. (33245)

Свидетелство на име Тасевски Рубинчо, Прилеп. (33114)

Свидетелство на име Рамадан Реџеџи, с.Боговиње, Тетово. (33159)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. Групчин на име Рамадани Иљаз, Тетово. (33164)

Свидетелство за 7 одделение на име Мустафи Мевлуде, с. Нераште, Тетово. (33165)

Свидетелство на име Сеноу Емини, с. М. Речица, Тетово. (33166)

Свидетелство за 6 одделение на име Казими Себадин Башким, Гостивар. (33167)

Свидетелство за 7 одделение на име Казими Себадин Башким, Гостивар. (33167)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Наим Фрашери", с.Неготино на име Беким Целадини, с. Неготино, Гостивар. (33168)

Свидетелство за 8 одделение на име Милосова Б. Дилјана, с. Спанчево, Кочани. (33169)

Свидетелство за 8 одделение на име Анакиев Митко Јован, с.Зрновци, Кочани. (33170)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Климент Охридски"-с. Будинарци на име Козовска Нада, с. Будинарци, Кочани. (33171)

Свидетелство за 8 одделение на име Добре Веселински, с. Брвеница, Тетово. (33173)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ЦОУ "Единство"-Македонски Брод на име Андоновска Виолета, с.Дворце, Македонски Брод. (33175)

Свидетелство за 8 одделение на име Славе Ѓорѓиев, с. Подареш, Радовиш. (33176)

Свидетелство за 8 одделение на име Митев Димитар, Радовиш. (33177)

Свидетелства за 5, 7 и 8 одделение на име Тела Арбента, с. Татеши, Струга. (33178)

Свидетелство за завршено 8 одделение на име Алиоска Есма, с. Дебреште, Прилеп. (33180)

Свидетелство за 8 одделение на име Василева Јасминка, с. Ѓабровци, Радовиш. (33181)

Свидетелство за 8 одделение на име Ристов Ванчо, Радовиш. (33215)

Свидетелство за 8 одделение на име Тони Здравев, Радовиш. (33216)

Свидетелство за 8 одделение на име Мамути Љазиме, с. Пршовце, Тетово. (33217)

Свидетелство на име Наневски Јованче, ул.Кочо Рацин бр. 32, Велес. (33218)

Свидетелство за завешен куст за машиновозач, издадено од ЖУЦ "Владо Тесевски" на име Јаневски Ристе, ул.Горна Цумаја бр.8, Велес. (33220)

Свидетелство на име Наумовска Благица, ул. Илинденска бр.50, Веница. (33221)

Свидетелство за 8 одделение на име Камкиски Јован, Берово. (33222)

Свидетелство за 8 одделение на име Ѓемиловски Седат, ул.Дабничка бр.32, Прилеп. (33235)

Свидетелство за 8 одделение на име Хоџиќ Севдо, с. Градско, Велес. (33236)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ - с. Групчин на име Сефер Зекири, с. Ларце, Тетово. (33237)

Свидетелство на име Миленкова Стојка, с.Градец, Веница. (33238)

Свидетелство на име Мемед Ерман, с. Степанци, Штип. (33241)

Свидетелство за 8 одд., издадено од ОУ во с. Арачиново - Скопје на име Менсуре Бајрами, с. Арачиново, Скопје. (33241)

Свидетелство за 7 одделение на име Мамут Лазини, с.Пршовце, Тетово. (33266)

Свидетелство за 6 одделение на име Мамути Лазиме, с. Пршовце, Тетово. (33267)

Свидетелство за 5 одделение на име Мамути Лазиме, с. Пршовце, Тетово. (33268)

Свидетелство за 8 одделение на име Елези Фемија, с. Скудриње, Гостивар. (33269)

Свидетелство на име Ристеска Виолета, Кеј Вардар бр.3/2/14, Гостивар. (33270)

Свидетелство за 8 одделение на име Додевски Стојадин Миле, с.Нерав, Крива Паланка. (33271)

Свидетелство за 8 одделение на име Станојковска Дивна, ул.11 Октомври бр.55, Крива Паланка. (33272)

Свидетелство на име Јонузи Теута, Тетово. (33394)

Свидетелство на име Исамедин Рахмани, Гостивар. (33396)

Свидетелство на име Секуловски Рубин, Прилеп. (33396)

Свидетелство и диплома на име Мустафи Бујар, Тетово. (33398)

Во Друштвото КОНВОЈ ИМПЕКС, со Одлука на основачот, а согласно со член 203 од Законот за трговските друштва, со повлекување на дел од основните средства од основната главнина на друштвото извршено е намалување на основната главнина - основачкиот влог на друштвото: од досегашните 10.400 ДЕМ /германски марки/ во денарска противвредност од 322.400,00 денари, со повлекување на дел од основните средства чиј износ е 4.200 ДЕМ, основачкиот влог кој останува во друштвото изнесува 6.200 ДЕМ.

(33147)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Царинската управа на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗИМСКА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик број 1 е Царинската управа на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13.

2. Предмет на набавката:

2.1. 700 парчиња зимска службена облека:

– 550 парчиња машка, составена од 1 сако и 2 пара панталони;

– 150 парчиња женска, составена од 1 сако, 1 пар панталони и 1 здолниште.

2.2. 700 парчиња зимска службена ветровка со влошка.

2.3. 700 парчиња зимски службен елек и шал.

2.4. 700 пара зимски службени чевли:

– 550 парчиња машки;

– 150 парчиња женски.

2.5. 700 пара летни службени чевли:

– 550 парчиња машки;

– 150 парчиња женски.

Предметот на набавката, по боја, крој и состав на материјалот е утврден во член 5 и член 6 точка 1, 2, 3, 9, 10, 11 и 15 од Правилникот за службена облека на работниците во Царинската управа („Сл. весник на РМ“ бр. 22/96).

Мостри од предметната зимска службена облека можат да се видат во просториите на Царинската управа на Република Македонија секој ден од 10 до 13 часот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5. Заинтересираните понудувачи со понудата задолжително да достават и по една мостра од предметот на нивната понуда.

6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

– име, адреса и седиште на понудувачот;

– обем и количина на набавката (спецификација);

– квалитет и стандард;

– цена за секоја позиција на набавката, без данок на промет, но со износот на царинските и другите давачки ако се стоки и услуги од странско потекло;

– можност да се подели набавката по позиции;

– рок и место на извршување на набавката, односно целосно завршување на работите;

– начин на плаќање;

– рок на важност на понудата (кој не може да биде помал од 36 дена).

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. квалитет – 40 поени;

2. цена – 30 поени;

3. рок на испорака – 20 поени;

4. начин на плаќање – 10 поени.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата да се достави во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите да се достават на адреса: Царинска управа на Република Македонија ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 – Скопје, по пошта или преку архива или со предавање на комисијата на набавувачот на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

Придружната документација се доставува согласно член 22 и 24 од Законот за јавни набавки (документ за бонитет од носителот на платниот промет, доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на ликвидација и дека не му се суспендирани деловните активности во согласност со закон, како и дека не му е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност).

Понудата и придружната документација се испраќаат во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот. Во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти во кои едниот ја содржи понудата со финансиските документи и ја носи ознаката „понуѓа“, а другиот ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат разгледани.

РОКОВИ

1. Јавното отворање на понудите во присуство на претставниците на понудувачите ќе се изврши во просториите на Царинската управа на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 – Скопје, со почеток во 10 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или во празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

2. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите се должни на Комисијата да и достават писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

3. Понудите што ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање, нема да се разгледуваат.

Набавувачот може да побара од понудувачите да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефонот (091) 116-188.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1, од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6196/1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката е набавка на цитостатици за потребите на Здравствените организации.

3. Спецификацијата со количествата и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (преглед).

4. Тендерската документација може да се подигне во Архивата на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100 - 640 - 37 - Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 – депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни и физички лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Потребата од цитостатици што е предмет на набавка е искажана на годишно ниво, а испораката на материјалите ќе се врши sukcesивно според потребите на купувачот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- список на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин и услови на плаќање,
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката,
- рок на испорака.

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот, и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположливи средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чиј производи учествуваат.

6. Доколку како понудувач се јави производителот на материјалите што се предмет на набавка треба да обезбеди доказ дека има овластен застапник или дистрибутер.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Исто така, понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправности и употребливост),
- сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во Архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на самото место најдоцна до 28.10.1999 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачите заедно со понудите мора да достават доказ за платена кауција во висина од 3.000.000,00 денари. Кауцијата се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со назнака „За учество на повик бр. 02-6196/1“.

На понудувачот што нема да биде избран за најповолен понудувач, кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од денот на известувањето за извршениот избор.

На најповолниот понудувач кауцијата ќе му биде заменета со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната вредност.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 28.10.1999 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 28.10.1999 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите на критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Министерство за здравство
Фонд за здравствено осигурување – Скопје

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/99

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 10/99 е ЈП „Македонијат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни возила – камиони и градежни машини за вршење на услуги во зимско одржување на магистралните и регионални патишта и интервенции во случај на елементарни непогоди на магистрални и регионални патишта.
- 1.3. Типот на моторните возила – камиони и градежни машини, местото на ангажирање и временскиот период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во тендерската документација.
- 1.4. Тендерската документација може да се подигне во Дирекцијата на ЈП „Македонијат“ – Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14 секој работен ден од 7,00 – 15,00 часот.
- 1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).
- 2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.
- 2.3. Начин на плаќање.
- 2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефективни часови во месецот со обезбедена присутност и приправност на моторното возило – камион и градежна машина и ракувачот на истата, во тек на сите денови во месецот.
- 2.5. Понудените цени треба да бидат без пресметан данок.
- 2.6. Роковите за извршување на услугите од овој отворен повик се дадени во тендерската документација.
- 2.7. Понудувачот, во понудата да наведе година на производство на моторните возила – камиони и градежни машини.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката), или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 3.1. Извод од судска регистрација на дејност;
- 3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98).

- 3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција);
- 3.4. Доказ дека со правосилна пресуда на му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- 4.1. Список на главни испораки.
- 4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Тип и марка на возилото 40 поени
- Начин на плаќање. 40 поени
- Цена. 20 поени

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рокот за доставување на понудите е до 19.10.1999 година.

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица „Даме Груев“ број 14, да се предадат во архивата на ЈП „Македонијат“, Скопје (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.10.1999 година во 12 часот во просториите на ЈП „Македонијат“ Скопје (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), 6 кат, сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-91/99

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-91/99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е: теренски возила ЛАДА НИВА 1.7 (4x4).
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА

2.1. Набавката се однесува на 20 (дваесет), нови, теренски возила ЛАДА НИВА 1.7 (4x4) со стандардна опрема.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена и вкупната вредност на набавката во ДЕМ, со посебно искажана царина.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на поединечна испорака од денот на порачката како и рокот за извршување на вкупната набавка.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудата треба да го содржи името на производителот и годината на производство на возилата.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашните испораки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена на набавката 50 бода

5.2. Начин и услови на плаќање 30 бода

5.3. Рок на испорака 10 бода

5.4. Постпродажни услуги и поддршка 10 бода

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1999 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-септември 1999 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1999 година изнесува -1,1%.

Директор,

Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1637. Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука)	3265
1638. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	3270
1639. Правилник за спроведување на Законот за данок на додадена вредност	3270
1640. Правилник за квалитетот на прехранбената сол	3276
1641. Решение на Републичката геодетска управа	3277
1642. Решение на Републичката геодетска управа	3277
1643. Решение на Републичката геодетска управа	3277
1644. Решение на Републичката геодетска управа	3278
1645. Решение на Републичката геодетска управа	3278
1646. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ во 1999 година	3278
Исправка на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	3278
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 1999 година	3296

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51. Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.